

ЦЕНОВНИК НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ

Анализа _____ **Цена (ден)**

ПАКЕТ АНАЛИЗИ

| | |
|---|------|
| ЛЈУ1 без упат од матичен доктор (KS, Sed, Fe, Glu, Chol, Tg, Urea, Cret, AST, ALT, урина) | 350 |
| Труднички пакет (KS, Fe, Glu, урина) | 300 |
| Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO) | 2000 |
| Пакет за настинки 1 (KS, CRP) | 400 |
| Пакет настинки 2 (KS, CRP, брис нос и грло) | 700 |
| Репродуктивни хормони пакет (FSH, LH, E2, PRL, TSH) | 3500 |
| Репродуктивен пакет за двата партнери (женски: FSH, LH, E2, PRL, TSH, TST; машки: спермограм) | 5900 |
| TORCH (Toxoplasma gondii IgG+IgM; CMV IgG+IgG; Rubella IgM; Herpes simplex IgM 1 и 2) | 3800 |
| Пакет: спермограм + спермокултура | 2600 |
| Витамин Д пакет (ЛЈУ1, витамин Д, Са вкупен, Mg вкупен) | 1890 |
| Хепатит Б, хепатит Ц и ХИВ семиквантитативно | 900 |
| Хемостаза 1: D-dimer + PT (со INR) | 1100 |
| Хемостаза 2: PT (со INR) + aPTT + TT | 1200 |
| ПАНЕЛ ЗА ТРОМБОЗА со 12 полиморфизми со real-time PCR (MTHFR 677, MTHFR 1298, MTR, MTRR, F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) | 3500 |
| Пакет COVID 1: KS, Sed, Fe, Glu, Chol, Tg, Urea, Cret, AST, ALT + CRP + Ddimer + LDH | 1100 |
| Пакет COVID 2: Covid 1 пакет + Ferritin | 1750 |

Анализа

Цена (ден)

ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС

| | |
|--|------|
| Крвна слика 3 диф. | 200 |
| Крвна слика 5 диф. | 360 |
| Седиментација | 100 |
| Железо серум | 150 |
| Феритин | 700 |
| Трансферин | 500 |
| ТИБС | 400 |
| УИБС | 150 |
| Вит Б12 | 1000 |
| Броење на еозинофили | 550 |
| Периферна размаска | 1000 |
| Пакет настинки 1 (KS, CRP) | 400 |
| Пакет настинки 2 (KS, CRP, брис нос и грло) | 700 |

ПРОТЕИНСКИ СТАТУС

| | |
|---|-----|
| Албумин | 100 |
| Вк. протеини | 100 |
| Вкупни глобулини | 100 |
| Пакет (вк.протеини + албумини + глобулини) | 250 |

ЛИПИДЕН СТАТУС

| | |
|-------------------|-----|
| Вкупен холестерол | 100 |
| ХДЛ холестерол | 150 |
| ЛДЛ холестерол | 200 |
| ХДЛ+ЛДЛ | 300 |
| Триглицериди | 100 |
| Аполипопротин А-I | 500 |
| Аполипопротин В | 500 |
| Липопротеин (а) | 500 |

Анализа

Цена (ден)

ГЛУЦИДЕН СТАТУС

| | |
|---|------|
| Глукоза серум | 100 |
| Инсулин | 850 |
| Ц-пептид | 1100 |
| Н _б A1C | 650 |
| ОГТТ (3 мерења) | 500 |
| Инсулин ОГТТ (3 мерења) | 2300 |
| НОМА index (Глукоза, инсулин, Нoma index) | 1100 |

ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ

| | |
|--|-----|
| Уреа серум | 100 |
| Креатинин | 100 |
| Acidum uricum серум | 100 |
| Билирубин вкупен | 100 |
| Билирубин коњугиран (директен) | 100 |
| Билирубин некоњугиран (индиректен) | 150 |
| Билирубин (вкупен + директен + индиректен) | 300 |

ЕНЗИМСКИ СТАТУС

| | |
|---------------------|-----|
| Алкална фосфатаза | 100 |
| γ-GT | 150 |
| AST | 100 |
| ALT | 100 |
| α-амилаза | 200 |
| LDH | 150 |
| Кисела фосфатаза | 180 |
| Липаза | 350 |
| СК (креатин киназа) | 150 |

ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС

| | |
|--------------|-----|
| Na (натриум) | 150 |
| K (калиум) | 150 |

| Анализа | Цена (ден) |
|------------------------------|-------------------|
| Са (калциум) | 150 |
| Са ⁺⁺ (јонизиран) | 200 |
| Р (фосфор) | 120 |
| Мg (магнезиум) | 120 |
| Сl (хлориди) | 150 |
| Сu (бакар во серум) | 650 |
| Zn (цинк) | 450 |

УРИНАРЕН СТАТУС

| | |
|-----------------------------|-----|
| Преглед на урина и седимент | 150 |
| Микроалбумин | 400 |
| Уринарни протеини | 400 |
| Уринарни протеини (24ч) | 400 |
| Глукоза урина | 100 |
| Уреа | 120 |
| Креатинин | 120 |
| Acidum uricum | 100 |
| α-амилаза | 120 |

СПЕРМОГРАМ

| | |
|--|------|
| Спермограм | 2000 |
| Пакет: спермограм + спермокултура | 2600 |

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ

| | |
|-----------------------------------|------|
| Естрадиол Е2 | 800 |
| FSH | 800 |
| В-НСГ квант. | 800 |
| LH | 800 |
| Прогестерон (PRG) | 800 |
| Пролактин (PRL) | 800 |
| SHBG (sex hormone binding globu.) | 1000 |

| Анализа | Цена (ден) |
|---|-------------------|
| Тестостерон (TST) | 800 |
| Free TST | 1800 |
| AMH (Anti-Mullerian) | 4000 |
| Репродуктивни хормони пакет (FSH, LH, E2, PRL, TSH) | 3500 |
| Репродуктивен пакет за двата партнери (женски: FSH, LH, E2, PRL, TSH, TST; машки: спермограм) | 5900 |

АДРЕНАЛНИ И ХИПОФИЗАРНИ ХОРМОНИ

| | |
|--|------|
| ACTH | 1000 |
| Кортизол | 950 |
| 17-ОН прогестерон | 1000 |
| DHEA-SO ₄ (dehydroepiandroster. sulfat) | 1000 |
| Андростендион | 1000 |

ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА

| | |
|---|------|
| TSH 3 rd gen | 700 |
| Free T3 | 700 |
| Total T3 | 700 |
| Free T4 | 700 |
| Total T4 | 700 |
| Thyroglobulin-TG | 700 |
| Anti-TG Ab | 1100 |
| Anti-TPO At | 1100 |
| Тироидни хормони пакет (TSH, FT4, antiTPO) | 2000 |

СРЦЕВА ФУНКЦИЈА

| | |
|--|------|
| Тропонин I | 800 |
| hsCRP | 800 |
| СК-МВ | 450 |
| Миоглобин | 900 |
| NT-proBNP | 1600 |
| Пакет: тропонин I + СК-МВ + миоглобин | 1850 |

Анализа

Цена (ден)

КОСКЕНА ФУНКЦИЈА

| | |
|--|-------------|
| Osteocalcin | 900 |
| Intact PTH | 850 |
| Vitamin D | 1500 |
| Calcitonin | 900 |
| Витамин Д пакет (ЛУ1, витамин Д, Са вкупен, Mg вкупен) | 1890 |
| Калциум метаболизам (Витамин Д, рецептор на витамин Д, вкупен калциум во серум) | 3300 |

ТУМОР МАРКЕРИ

| | |
|-------------------|------|
| AFP | 950 |
| CA 15-3 (BR-MA) | 850 |
| CA 19-9 (GI-MA) | 1000 |
| CA 125 (OM-MA) | 800 |
| CA 72-4 | 1000 |
| S-100 | 1700 |
| PSA | 750 |
| fPSA | 850 |
| CEA | 800 |
| Cyfra 21-1 | 2000 |
| HE-4 | 2000 |
| Roma (CA125+HE-4) | 3000 |

СЕРОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

| | |
|-------------------------|------|
| Toxoplasma gondii IgG | 850 |
| Toxoplasma gondii IgM | 850 |
| Toxoplasma Avidity IgG | 1150 |
| CMV IgG | 850 |
| CMV IgM | 850 |
| CMV IgG Avidity | 1150 |
| Herpes simplex I+II IgG | 850 |

| Анализа | Цена (ден) |
|---|-------------------|
| Herpes simplex I+II IgM | 850 |
| Rubella IgG | 850 |
| Rubella IgM | 850 |
| Rubella IgG+IgM | 1550 |
| TORCH (Toxoplasma gondii IgG+IgM; CMV IgG+IgG; Rubella IgM; Herpes simplex IgM 1 и 2) | 3800 |
| ToC (Toxoplasma gondii IgG и IgM; CMV IgG и IgM) | 3000 |
| Helicobacter pylori IgA | 800 |
| Helicobacter pylori IgG | 800 |
| Anti HBc | 850 |
| Anti HBc - IgM | 800 |
| Anti HBs | 850 |
| HBe Ag | 850 |
| HBs Ag | 900 |
| HBs Ag (семи-квантитативно) | 350 |
| HCV | 750 |
| Anti-HCV (семи-квантитативно) | 350 |
| HIV (квантитативно) | 700 |
| Anti-HIV (семи-квантитативно) | 350 |
| Varicella Zoster virus IgM | 1250 |
| Varicella Zoster Virus IgG | 1250 |
| Mononucleosis | 400 |
| Epstein Barr Virus IgG+IgM | 1000 |
| PNEUMOSLIDE Ig+IgM (9 атипични патогени) | 3150 |

ИМУНОЛОШКИ СТАТУС И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ

| | |
|-------------------|-----|
| Imunoglobulin IgG | 450 |
| Imunoglobulin IgA | 450 |
| Imunoglobulin IgM | 450 |
| C3 | 450 |
| C4 | 450 |
| Saeruloplasmin | 550 |

| Анализа | Цена (ден) |
|---|-------------------|
| ASO | 300 |
| CRP | 300 |
| Прокалцитонин PCT | 1500 |
| RF IgM | 350 |
| ANA –комплет 15 поединечни антитела | 3500 |
| Anti Gliadin IgA+IgG (целијакија) + Трансглутаминазни антитела IgA+IgG | 3500 |
| p-ANCA (Антинеутрофилни цитоплазматски антитела) | 800 |
| c-ANCA (Антинеутрофилни цитоплазматски антитела) | 800 |
| Хомоцистеин | 1000 |
| Интерлеукин (IL-6) | 1000 |
| Анти бета 2 гликопротеин IgA или IgM или IgG | 850 |
| Антифосфолипидни антитела IgA или IgM или IgG | 950 |

ХЕМОСТАЗА

| | |
|---|-------------|
| PT-протромбинско време (INR) | 500 |
| aPTT-актив. парц. тромб.време | 400 |
| TT-тромбинско време | 500 |
| Fibrinogen | 400 |
| D-dimer | 800 |
| Antithrombin | 2000 |
| Lupus anticoagulant | 1300 |
| ПАКЕТ ХЕМОСТАЗА 1: D-dimer + PT (со INR) | 1100 |
| ПАКЕТ ХЕМОСТАЗА 2: PT (со INR) + aPTT + TT | 1200 |

АЛЕРГИИ

| | |
|---|-------------|
| Респираторен панел 30 алергени | 2600 |
| (dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, Acarus siro (житна грина), бубашваба, евла, бреза, леска, багрем, бука, маслинка (полен), врба, топола (полен), мешани треви, рж (полен), пелин, коприва, амброзија, амброзија кратка, златошипка, мачка, коњ, куче, морско прасе, крава, зајак, латекс, penicillium aspergillus, cladosporium herbarum, alternaria alternate, ccd мешавина) | |

| Анализа | Цена (ден) |
|---|-------------------|
| Педијатриски панел 30 алергени (dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, полен (бреза, евла, леска), мешани треви, амброзија, пелин, мачка, куче, alternaria alternate, латекс, алфа лакто албумин, бета лакто глобулин, казеин, лактоферин, млеко, белка од јајце, жолчка од јајце, лешници, кикирики, пилешко месо, морска риба микс, школки микс, банана, соини зрна, морков, пченично брашно, ржано брашно, овесно брашно, камилица, ccd мешавина) | 2600 |
| Нутритивен панел 30 алергени (лешници, кикирики, пченкарно брашно, бадеми, сусам, сончоглед (семки), тиква (семки), соини зрна, млеко, казеин, белка од јајце, жолчка од јајце, компир, целер, морков, домат, морска риба микс, школки микс, авокадо, смоква, киви, јаболко, портокал, банана, камилица, пченично брашно, ржано брашно, ccd1 bromelain, ccd2 рен пероксидаза, ccd3 аскорбат оксидаза) | 2600 |
| Комбинација од 2 алергиски панели | 5000 |
| Комбинација од 3 алергиски панели | 7200 |
| Вкупни IgE | 800 |

ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА

| | |
|--|------|
| Интолеранција на 45 типови на храна | 6100 |
| Интолеранција на 108 типови на храна | 9100 |
| Генетски тест за интолеранција на лактоза | 2000 |
| Генетски тест за зголемен ризик за целијакија | 4500 |

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА

| | |
|---|------|
| HPV типизација и квантификација со Real-time PCR (18 високо ризични типови: 31,35, 16, 52, 33, 68, 45, 82, 51, 18, 39, 58, 66, 26,53, 59, 56, 73 и 3 нискоризични типови: 6,11, 44) | 3600 |
| HPV типизација со Real-time PCR (14 високо ризични типови: 16, 18, 31, 33, 35, 39 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) | 2400 |

Анализа **Цена (ден)**

STD 7 Panel (*Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum/parvum*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*) 4000

FEMOFLOR – real-time PCR за докажување на сексуално преносливи патогени кај жени (*Total bacterial mass*, *Lactobcillus spp.*, *Gardnerella vaginalis*, *Prevotella bivia*, *Porphyomonas spp.*, *Candida spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *HSV-2*, *HSV-1*, *CMV*) 4500

ANDROFLOR – real-time PCR за квантитативна детекција на докажување на сексуално преносливи патогени кај мажи
(Total bacterial mass, Lactobcillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Megaspheara spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium cluster, Bacteroides spp., Porphyromoas spp., Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkolderia spp., Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) 5000

AZF Y (Предисозиција за машка неплодност) 4000

Детекција на *Chlamydia trachomatis* со real-time PCR 1500

Тест за интолеранција на лактоза со Real-time PCR 2000

Целијачна болест – Зголемен ризик за интолеранција на глутен 4500

PNEUMO PANEL – детекција и идентификација на 21 респираторни патогени (вируси и бактерии) со Real-time PCR 3500
(FluA, FluB, RSVA, RSVB, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4, Coronavirus 229E, NL63, OC43 and HKU1, N. meningitidis, S. pneumoniae, K. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, M. pneumoniae, L. pneumophila, C.pneumoniae and Bordetella spp.)

ПАНЕЛ ЗА ТРОМБОЗА со 12 полиморфизми со real-time PCR
(MTHFR 677, MTHFR 1298, MTR, MTRR, F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1) 3500

MTHFR ген со Real-time PCR (MTHFR 677, MTHFR 1298, MTR, MTRR) 2300

Калциум метаболизам – VDR рецептор 2000

Rotovirus/ Norovirus/ Astrovirus (Гастроинтестинални болести) 2500

| <u>Анализа</u> | <u>Цена (ден)</u> |
|--|-------------------|
| BRCA (Предиспозиција за карцином на гради, јајници и панкреас) | 6000 |
| APOE Leu28Pro SNP-Screen (Зголемен ризик за мозочен удар, атеросклероза и деменција) | 4000 |
| PCR тест за COVID-19 | 1300 |
| Брз антиген тест за COVID-19 | 700 |

МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ

Респираторни примероци

| | |
|---|------|
| Брис од грло | 290 |
| Брис од нос | 290 |
| ПАКЕТ Брис од грло+нос | 380 |
| Брис од нос за Adenovirus, RSV, Influenza A и B | 900 |
| ПАКЕТ брис грло+нос+Candida | 600 |
| ПАКЕТ Брис од грло+нос+спутум | 1000 |
| Спутум/искашлок | 700 |
| Streptococcus pyogenes (Streptococcus gr.A) во брис од грло | 300 |
| Брис од грло или нос за Influenza A и B | 800 |

Урогенитални примероци

| | |
|--|------|
| Уринокултура | 400 |
| Урина за Candida | 400 |
| Брис од вулва | 750 |
| Брис ректален/перинеален за Streptococcus gr B (GBS) | 550 |
| Антиген на Legionella во урина | 960 |
| Брис од уретра | 1000 |
| Брис од вагина | 900 |
| Брис од цервикс | 900 |

| Анализа | Цена (ден) |
|---|-------------------|
| Спермокултура | 1000 |
| ПАКЕТ Г1 брис вагина+цервикс | 1700 |
| Брис генитален за <i>Chlamydia trach.</i> | 800 |
| Брис генитален за <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> | 900 |
| Урина/сперма за <i>Mycoplasma/ Ureaplasma</i> | 900 |
| Урина за <i>Chl. Trachomatis</i> | 800 |
| ПАКЕТ Г2 Брис - генитален за <i>Chl. trachomatis</i> + <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> | 1600 |
| ПАКЕТ Г3 Брис (вагина+цервикс) + брис за <i>Chl. trachomatis</i> + <i>Mycoplasma /Ureaplasma</i> | 2600 |
| ПАКЕТ Г4 Брис од уретра + брис за <i>Chl. trachomatis</i> + + <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> | 2000 |
| ПАКЕТ Г5: брис од вагина, цервикс + <i>Mycoplasma/Ureaplasma</i> + <i>Chl. Trachomatis</i> + уринокултура | 2900 |
| ПАКЕТ М1: Спермокултура+спермограм | 2600 |
| ПАКЕТ У1: Брис бактериолошки, Брис за <i>Mycoplasma/ Ureaplasma</i> , Брис за <i>Chlamydia Trachomatis</i> , Уринокултура и Спермокултура со АВ | 3200 |
| ПАКЕТ У2: брис од уретра + <i>Chl. Trachomatis</i> + спермокултура | 2200 |
| ПАКЕТ У3: Брис од уретра за <i>Mycoplasma/ Ureaplasma</i> , брис од уретра за <i>Chlamydia Trachomatis</i> , Уринокултура | 2000 |
| ПАКЕТ 4: Брис од уретра, Спермокултура, Уринокултура и Брис за <i>Chlamydia Trachomatis</i> | 2600 |
| ПАКЕТ 5: Брис од уретра, Спермокултура и Уринокултура | 2500 |
| Око/уво | |
| Брис од око | 500 |
| ПАКЕТ Брис од очи бактериолошки (Л+Д) | 700 |
| Брис од око за <i>Chlamydia Trachomatis</i> | 800 |
| Брис од очи за <i>Chlamydia Trachomatis</i> | 1300 |
| Брис од уво | 900 |
| ПАКЕТ Брис од уши бактериолошки (Л+Д) | 1100 |

| Анализа | Цена (ден) |
|----------------------------------|-------------------|
| ПАКЕТ Брис од грло+нос +уво Л/Д | 1200 |
| ПАКЕТ Брис од грло+нос+уши (Л+Д) | 1300 |

Дерматолошки примероци

| | |
|-------------------------------------|------|
| Брис од уста/јазик | 450 |
| Брис од уста/јазик за Candida | 450 |
| Брис од кожа | 750 |
| Брис од препуциум/гланс | 750 |
| Брис/струготини од кожа/влакна/нокт | 800 |
| Брис од рана | 1100 |
| Пунктат/исцедок/гној | 1100 |

Гастроинтестинални примероци

| | |
|---|------|
| Копрокултура | 950 |
| Фецес/ректален брис за Candida (ID) | 500 |
| Фецес за Clostridium difficile (Токсин А и Б) | 960 |
| FOB (фекално окултно крварење) – квалитативно | 480 |
| Фецес за Helicobacter pylori | 900 |
| Фецес за паразити и протозои | 1100 |
| Фецес за Rota Virus | 600 |
| Фецес за Rota + Adeno virus | 950 |
| Ректален брис | 960 |
| Целофански отисок | 600 |

Верзија 15 од 02.24 стр.13/13